

Врз основа на член 191 став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 10 ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-27/18 („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.25/21), издадено на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, се продолжува до 4 октомври 2022 година согласно Анекс бр.2 на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, „МХЕ Стровија“ со реф. бр. 250, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-1548/6 од 9 мај 2022 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани, со бр.0307-14 од 18 април 2022 година, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Ова решение се доставува до Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани со седиште на ул. 8 бр. 42 Батинци, Студеничани, согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 31 март 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“ со реф.бр 250 со планирана моќност од 446 kW и со локација на водотекот на река Стровија, КО Стровија, општина Долнени, заведено под архивски број УП1 бр.08-27/18.

Регулаторната комисија за енергетика на 10 мај 2018 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“ со реф.бр 250 со планирана моќност од 446 kW и со локација на водотекот на река Стровија, КО Стровија, општина Долнени (согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала

хидроелектрична централа „МХЕ Стровија“ со реф. бр. 250, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11-795/1 од 30.01.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, со бр. 0307-003 од 30.01.2018 година), УП1 бр.08 - 27/18, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.88/18, со рок на важност до 30 јануари 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 28 јануари 2021 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“ со реф.бр 250 со планирана моќност од 446 kW и со локација на водотекот на река Стровија, КО Стровија, општина Долнени (согласно Анекс на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа „МХЕ Стровија“ со реф. бр. 250 бр. 11-792/1 од 30 јануари 2018 година, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11-3179/5 од 25 декември 2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани бр.0307-39 од 25 декември 2020 година), УП1 бр.08 - 27/18, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.25/21, со рок на важност до 4 април 2022 година.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр.08-27/18 од 31 март 2022 година, Регулаторната комисија за енергетика на 4 април 2022 година донесе Решение за прекин на постапката се до доставување на анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа „МХЕ Стровија“ со реф.бр. 250, со кој се продолжува рокот за изградба на хидроелектроцентралата.

Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, на 11 мај 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс бр.2 на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, „МХЕ Стровија“ со реф. бр. 250, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-1548/6 од 9 мај 2022 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани со бр.0307-14 од 18 април 2022 година, согласно кој рокот за изградба на хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“ со реф. бр. 250 се продолжува до 4 октомври 2022 година.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител е комплетно и одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

УП1 бр. 08-27/22
19 мај 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија

Марко Бислимоски